



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 2 април 1991
Скопје

Број 13

Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 15 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

138.

Врз основа на Амандманот LXXV од Уставот на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), претседателот на Социјалистичка Република Македонија, на 25 март 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Ковачовски Благој Тони од Струмица,
2. Стојковски Мишо Киро од с. Габрово.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Гоцевски Методи од с. Саса, во траење од 5 месеци,
2. Ристевски Благоја Илија од Прилеп, во траење од 2 месеца

III

Делумно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Костовски Коле Димко од Охрид, во траење од 1 година,
2. Георгиевски Борислав Зоран од Скопје, во траење од 1 година,
3. Новковски Павле Милан од Скопје, во траење од 9 месеци,
4. Карапетров Ацо Орданчо од Кавадарци, во траење од 6 месеци,
5. Темелков Трајко Ванчо од с. Костурино, во траење од 6 месеци,
6. Тодоровски Зарко Звоне од с. Косматец, во траење од 6 месеци

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-176
25 март 1991 година
Скопје

Претседател
на Социјалистичка Република
Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

139.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА ПРИВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, НА ДОМЕСТОК ЗА ПРЕВОЗ И ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО 1991 ГОДИНА

1 Со оваа одлука, во 1991 година привремено се укинува исплатата на средства за регрес за годишен одмор, надоместок за превоз и за општествена исхрана, за работниците што вршат дејност распоредени во областите од 12 до 14 според Одлуката

за единствена класификација на дејностите, како и за работниците што работат во организации што се финансираат од приходи од даноци и придонеси.

2. Исплатата на надоместокот за превоз и за општествена исхрана се укинува од 1 април 1991 година.

3. Исплатените средства за регрес за годишен одмор за 1991 година имаат третман на исплатени средства за лични доходи за кои треба дополнително да се платат даноци и придонеси.

4. Контрола над спроведувањето на оваа одлука врши Службата на општественото книговодство во Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-681/1
28 март 1991 година
Скопје

Претседател
на Владата на СРМ,
д-р Никола Кљусев, с. р.

140.

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Томислав Стефоски, секретар на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, се именува за републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

2. Ова решение влегува во сила од денот на престанокот на функцијата секретар на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-49/2
24 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

141.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Афрдита Бајрами „досегашен самостоен советник во групата за прашања од општествено-политичкиот систем во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17 172/2

15 март 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

142.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1. Се разрешува од должноста заменик на директорот на Републичкиот завод за статистика Владимир Тевдовски, поради заминување на друга должност, заклучно со 31 март 1991 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-494/2

15 март 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

143.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува м-р Петар Наумоски, досегашен секретар на Собранието на општина „Кисела Вода“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-576/2

15 март 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

144.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За виши советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Катка Ковачева, досегашен советник на републичкиот секретар за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17 577/2

15 март 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

145.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Доксим Дирлев, преземен работник од СКМ во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-578/2

15 март 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

146.

Врз основа на член 211 став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА КОМИСИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА СРМ

1. За претседател, членови и нивни заменици на Дисциплинската комисија при Владата на СРМ се именуваат:

а) за претседател:

— Доброслав Кучера, началник на Бирото за претставки и предлози во Извршниот совет на Собранието на СРМ;

б) за заменик на претседателот:

— Евица Димовска, помошник на секретарот на Секретаријатот за законодавство;

в) за членови:

— Бранко Наумовски, помошник на републичкиот секретар за правосудство и управа,

— Трипун Трипуновски, началник на Одделението за јавен ред и мир при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

г) за заменици на членовите:

— Димитар Спиоровски, виши советник во Собранието на СРМ;

— Стојан Стојчев, помошник началник во Службата за државна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-594/1

15 март 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

147.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува м-р Димитар Тодевски, досегашен секретар за финансии на општината „Карпош“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17 595/1
15 март 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

148.

Врз основа на член 153 став 3 и член 239 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина Чедомир Теов, заклучно со 30 април 1991 година, на негово барање, од здравствени причини.

2. На именуваниот му престанува работниот однос заклучно со 30 април 1991 година со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр. 17-596/1
15 март 1991 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

149.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за пререм, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Кратово, Собрание на општината Кратово, со вкупна површина од 1394 ха, 39 ари и 87 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 1 април 1991 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина

Бр. 11-405/1
29 март 1991 година
Скопје

Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

150.

Врз основа на член 17, став 4 и член 18, став 5 од Законот за превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“, број 36/90), претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО, ОПРЕМУВАЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ, АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА И АВТОБУСКИТЕ ПРОСТОРИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Обележувањето, опремувањето и одржувањето на автобуските станици, автобуските стојалишта и автобуските простори се врши според одредбите на овој правилник.

II. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ, АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА И АВТОБУСКИТЕ ПРОСТОРИ

Член 2

Автобуската станица се обележува со знак за известување што одговара на знакот за известување пропишан за автобуските стојалишта.

Автобуската станица, покрај знакот од став 1 на овој член, се означува со натпис „Автобуска станица“ и со називот на местото.

Формата, големината и бојата на натписот, како и местото на кое се поставува треба да одговараат на градежниот изглед на автобуската станица.

Член 3

Автобуското стојалиште се обележува со знак за известување (III-49) пропишан со Правилникот за сообраќајните знаци на патишта („Службен лист на СФРЈ“ бр. 48/81, 59/81, 17/85 и 50/88).

Автобуското стојалиште, покрај знакот од став 1 на овој член, се означува со натпис „Автобуско стојалиште“ и со називот на местото, а може да има и други натписи што служат за известување на патниците.

Натписот „Автобуско стојалиште“ заедно со називот на местото се истакнува на видно место на автобуското стојалиште.

Член 4

Автобускиот простор се обележува со знак за известување што одговара на знакот за известување пропишан за автобуските стојалишта.

Автобускиот простор покрај знакот од став 1 на овој член, се означува со натпис „Автобуски простор“ и назив на просторот и превозникот, а може да има и други натписи што служат за известување на патниците

III. ОПРЕМУВАЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ И АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА

Член 5

Автобуската станица ги има најмалку следните простории и уреди:

1) потребен број означени и покриени перони за безбедно прифаќање и отпремање на возилата, патниците и багажот во број што обезбедува најмалку еден перон за секое поаѓање на автобусите во времето од 15 минути при максималниот број на автобуски поаѓања утврдени со возниот ред. Означувањето се врши со броеви, така што броевите да бидат видливи за патниците на пероните и за возачите на автобусите.

Покривањето на пероните се изведува на начин да ги штити патниците од атмосферски врнежи при влегувањето во автобусите.

На пероните се поставува светлосна сигнализација за регулирање на доаѓањата, задржувањата и поаѓањата на автобусите. Под светлосна сигнализација се подразбира семафор што има црвено и зелено светло, а се поставува на секој перон, така да биде лесно видлив за возачите на автобусите,

2) простории за задржување на патниците (чекална). Чекалната треба да има таква димензија што ќе овозможи прифаќање на најмалку 30% од

патниците што доаѓаат, односно поаѓаат, од автобуската станица во време од еден час;

3) потребен број на шалтери за продавање на возни билети во зависност од бројот на патниците што ги опслужува автобуската станица.

Шалтерите за продажба на автобуски билети мора да бидат означени со броеви со тоа да пристапот на шалтерите мора да биде обезбеден во чекалната. На секој шалтер мора да биде означено за кои поаѓања се издаваат возни билети на тој шалтер;

4) шалтер за информации;

5) простории за чување на багаж (гардероба);

6) потребен број на простории за сместување на билетарските, отпремничко-диспечерските и други служби, (информации, гардероба, служба за општи работи, раководители и др.).

Просториите за отпремно-диспечерската служба мора да бидат поставени така да од нив е овозможен увид во состојбата на пероните и сообраќајните површини на автобуската станица;

7) инсталација за јавен санитарен чвор снабден со потребен капацитет на текушта вода и вода за пиење која не може да биде сместена во просториите на санитарниот чвор;

8) разгласни уреди за следење на движењето на автобусите и давање информации за тоа;

Известувањата што се даваат преку разгласните уреди мораат да се слушаат во чекалната и на пероните на автобуската станица.

9) соодветна инсталација за осветлување на просториите во автобуската станица, пероните и манипулативните површини;

10) уреди за затоплување и проветрување на затворените простории;

11) противпожарни апарати и прирачна аптека во број што одговара на капацитетите на автобуската станица;

12) манипулативни површини за безбедно движење на автобусите и пешаците;

13) книга за забелешки на патниците;

14) табла за соопштување на задоцнувањата;

15) возен ред истакнат на видно место; и

16) тарифа (ценовник) за превозните услуги.

Просториите и уредите од став 1 на овој член мора да ги задоволуваат основните хигиенски, технички и санитарни услови и да бидат опремени со соодветни направи заради удобно и безбедно задржување на патниците и нормално вршење на работите.

Член 6

Автобуската станица може да има и други простории и уреди за потребите на работниците и другите корисници (просторија за давање угостителски и туристички услуги, за одмор на возниот персонал, за претставништво на корисникот на станицата и др.).

Член 7

Автобуското стојалиште ги има најмалку следните простории и опрема:

1) затворен простор од трите страни и горниот дел што во потполност ги штити патниците од ветрови и атмосферски врнежи изграден од погоден материјал;

2) извод од возниот ред на автобуските линии што поаѓаат, доаѓаат и поминуваат на односното стојалиште.

IV. ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ, АВТОБУСКИТЕ СТОЈАЛИШТА И АВТОБУСКИТЕ ПРОСТОРИ

Член 8

Во автобуските станици, автобуските стојалишта и автобуските простори задолжително се обезбедува редовно одржување на објектите и просториите, како и редовно функционирање на инструментите и уредите.

Член 9

Во ноќните часови на работното време автобуските станици и пероните мораат да бидат осветлени.

Чекалните во автобуските станици мораат да бидат во зимскиот период затоплени со температура од најмалку 18° C, а во летниот период проветрувани.

Член 10

Големината на просторот на автобуската станица, автобуското стојалиште и автобускиот простор за застанување на автобусите зависи од бројот на автобусите што треба едновременно да застануваат.

Просторот на автобуската станица, автобуското стојалиште и автобускиот простор од став 1 на овој член мора да биде бетониран, асфалтиран, поплочен или постелен со коцка.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Постојните автобуски стојалишта ќе се сообразат со одредбите на овој правилник во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 12

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за обележувањето, опремувањето и одржувањето на автобуските станици и постројки („Службен весник на СРМ“, бр. 31/86).

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-485

март 1991 година

Скопје

Претседател

на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина,

дипл. град. инж. **Андреј Токарев**, с. р.

151.

Врз основа на член 35 став 2 точка 2 од Законот за превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 36/90), претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството на инспектор за патен сообраќај, се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата е 10 x 7 см, а нејзините корици се полутврди и обоени со црвена боја.

3. Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено, доколку изрично не е означен покус рок.

Продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата го врши органот што ја издал легитимацијата.

4. Инспекторот за патен сообраќај на кого функцијата му престанала, должен е веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена, да ја врати легитимацијата на органот што ја издал.

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе се изврши најдоцна до 31. V. 1991 година.

6. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за легитимацијата на инспекторот за патен сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 2/86).

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-485

март 1991 година

Скопје

Претседател

на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина,

дипл. град. инж. **Андреј Токарев**, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР
ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

(Формат 10 x 7 см)

(Првата страна на кориците Грб на
Републиката)ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ(Втората страна на кориците
фотографија големина 6 x 4)(Своерачен потпис на инспекторот)
(Прва внатрешна страна)

(назив на органот кој ја издал легитимацијата)

овластен е на те-

(име и презиме на инспекторот)
риторијата на Републиката да ги врши работите на
инспекцијата на патниот сообраќај предвидени со
соодветните прописи и ги врши правата и должностите
што се утврдени со нив на инспекторот за патен
сообраќај.

Број _____

Ден _____ 199— год

Во _____

(М. П.)

(Потпис на функционерот на органот)

(Втора, трета и четврта внатрешна страна)
Легитимацијата важи.До _____ 199— година
(М. П.)(Потпис на функционерот
на органот)До _____ 199— година
(М. П.)(Потпис на функционерот
на органот)До _____ 199— година
(М. П.)(Потпис на функционерот
на органот)(Петта, шеста итн. внатрешна страна. Извод од За-
конот за превоз во патниот сообраќај. Текст на
членот 29, 30 31, 32)(Третата и четвртата страна од кориците остануваат
празни)

160.

Врз основа на точка 1 на член 73 и член 153
до 157 од Статутот на Македонската академија на
науките и уметностите („Службен весник на СРМ“
бр. 30/78 и 31/83), Собранието на Македонската ака-
демија на науките и уметностите, на седницата одр-
жана на 28 февруари 1991 година, донесе**О Д Л У К А**
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-
ТОТ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУ-
КИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 1

Во член 101 и 102 од Статутот на Македонската
академија на науките и уметностите по зборот „ко-
мисии“ се додава зборот „совети“.

Член 2

Во глава V оддел 4 Институтите и други научни
единици, во членовите 105—112 на секаде во текстот
по зборот „институтите“ се додава зборот „центри“.

Член 3

По член 107 се додаваат два нови член 107а и
107б кои гласат:

„Член 107а

Раководителот на институтот, центарот или дру-
гата научна единица раководи со институтот, центар-
от или другата научна единица.Правата и обврските на раководителот на инсти-
тутот, центарот, односно другата научна единица
поблиску се определуваат со акт на Претседател-
ството.

Член 107б

Во институтите, центрите и научните единици
постои научен совет. Членовите на советот ги име-
нува Претседателството на Академијата од редот на
членови на Академијата и други научни работници
предложени од соодветните одделенија на Академи-
јата.Задачите на научниот совет се определуваат со
посебен акт што го донесува Претседателството на
Академијата“

Член 4

Во член 111 втората реченица се менува и гласи:
„Изборот во научно соработничко и стручно звање го
врши научниот совет, а го потврдува Претседател-
ството на Академијата“.

Член 5

Во член 112, став 1 точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „со одлука на Прет-
седателството“.

Член 6

Во член 122, став 2, по точка 6 се додава нова
точка 7 која гласи:„7: Финансирање на дејноста на научните инсти-
тутите, центрите и другите научни единици“.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Финансискиот план на Академијата содржи по-
себна финансиска пресметка за финансирање на деј-
носта на институтите, центрите и другите научни
единици“.

Член 7

Во член 123, став 1 зборовите „на Секретарија-
тот“ се бришат, а зборовите: „согласно со начелата
на слободна размена на трудот и законските про-
писи“ се заменуваат со зборовите: „според основни-
те и мерилата утврдени со закон или друг акт“.

Став 2 се менува и гласи:

„Доходот од став 1 на овој член го сочинуваат
остварените средства за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка“.По став 2 се додаваат 2 нови става, 3 и 4, кои
гласат:„Во рамките на средствата за материјални тро-
шоци на Академијата, на работниците во работната
заедница им се исплатува надомест за одредени ма-
теријални трошоци.“

Начинот за пресметување на висината на надоместоците од став 3 на овој член се утврдува со посебни акти во зависност од висината на средствата што се издвојуваат за тие намени од Републичкиот буџет“.

Член 8

Во член 124, став 2 зборовите „по претходно до-
биено мислење од работната заедница“ се бришат
Став 3 се брише

Член 9

Член 125 се менува и гласи:

„Средствата од член 123 од овој Статут се рас-
порежуваат со финансиски планФинансискиот план на работната заедница го
донесува работната заедница во согласност со сек-
ретарот на Секретаријатот“.

Член 10

Во член 126, став 1, точката на крајот се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: „на ра-“

ководител на институт, центар или на научна единица, како и на секретарот на Секретаријатот“.

Став 2 се менува и гласи:

„Наредбодател на средствата распоредени со финансискиот план на работната заедница е секретарот на Секретаријатот“.

Член 11

Член 143 се менува и гласи:

„Општите акти за организација и работа на научните и стручните единици и на Секретаријатот на Академијата, како и општите акти за систематизација на задачите и работите во научните и стручните единици и во Секретаријатот на Академијата ги донесува Претседателството на Академијата на предлог на секретарот на Секретаријатот“.

Член 12

Во член 145, став 1 се брише.

Член 13

Во член 148, став 3 зборовите „познавање на најмалку еден странски јазик“ се заменуваат со зборовите „активно знаење на еден светски јазик“.

Член 14

По член 148 се додава нов член 148а кој гласи: „Претседателството на Академијата со посебен акт ја определува постапката и условите за избор на секретар на Секретаријатот“.

Член 15

Во член 150 став 2 се менува и гласи:

„Секретарот на Секретаријатот ги има правата на работорооден орган во постапката за повреда на работните обврски на работниците во работната заедница“.

Член 16

Во Статутот на Македонската академија на науките и уметностите зборовите „научно-испитувачки“ се заменуваат со зборовите „научноистражувачки“, а зборовите „научно испитување“ со зборовите „научно истражување“.

Член 17

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување

Бр. 01-137/3
19 март 1991 година
Скопје

Претседател,
Јордан Поп-Јорданов, с. р

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

МЕЃУОПШТИНСКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

65.

Врз основа на член 8 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Меѓуопштинската СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Меѓуопштинската СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците во првото тримесечје од 1991 година се утврдува во висина утврдена во четвртото тримесечје од 1990 година, односно во висина од 8,653% од бруто личниот доход од што:

- 3,937% за задолжителните видови на здравствена заштита,
- 4,716% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството се утврдува на 7,210% од бруто личниот доход од што:

- 3,290% за задолжителни видови на здравствена заштита,
- 3,920% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,32%.

Основицата за пресметување на придонесот од доходот на ООЗТ претставува остварениот доход.

Основицата за пресметување на месечната аконтација на придонесот од доходот на ОЗТ претставува остварениот доход валоризиран со процентот на ку-

мулативниот пораст во Републиката согласно член 17 став 2 од Законот за данокот од доходот на ОЗТ

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1252/2
28 февруари 1991 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

66.

Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Меѓуопштинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Меѓуопштинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА

Член 1

Височината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците во првото тримесечје од 1991 година се утврдува:

- со стапка од 20% придонес од личен доход од земјоделска дејност и
- 30,00 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот месечно.

Член 2

Стапката на придонес од личен доход од земјоделска дејност за земјоделците што вршат земјоделска дејност во ридско-планинските подрачја се утврдува на 10%

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот по член 1 од оваа одлука се распоредуваат:

- 67% за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита и
- 33% за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1252/3

28 февруари 1991 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

67.

Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Меѓуопштинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Меѓуопштинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА

Член 1

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство во првото тримесечје од 1991 година се определува во височина од 20% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 02-1252/4

28 февруари 1991 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Во овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Насер Курош од с. Огњанци против тужената Исние Курош од Скопје со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Исние Курош од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI П. бр. 2733/90. (50)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е процесна постапка по предметот II. бр. 1009/90, по тужбата на тужителите Давидоски Давид и Давидоски Драгомир, двајцата од Гостивар, ул. „Светозар Спироски“ број 9, против тужените Реџеџи Халиме и Хајдари Кебир, двајцата од Гостивар, ул. „18 Ноември“ број 338, за утврдување на право на сопственост на недвижен имот.

Бидејќи престојувалиштето на тужените Реџеџи Халиме и Хајдари Кебир е непознато судот за привремен застапник им го назначи Фазлиу Имер дипл. правник од Гостивар, стручен соработник, на работа во Општинскиот суд во Гостивар. Привремениот застапник ќе ги застапува тужените во постапката се додека тие или нивен полномошник не се јават пред Општинскиот суд во Гостивар односно додека Центарот за социјална работа во Гостивар не го известат судот дека им назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 1009/90.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Вејсели Таир од Тетово за докажување на смртта на лицето Адили Гулфидан, порано од с. Д. Палчиште.

Се повикува лицето Адили Гулфиде, родена Шабани, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или секој друг што знае за нејзиниот живот. Доколку во тој рок не се јави никој, судот ќе ја утврди смртта на Адили Гулфиде.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 89/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд е заведен граѓански спор за раскинување на договор за подарок по тужбата на Рахманоска Иснија од с. Џеџиште, Дебарско, против Рахмановски Сабит од истото село.

Бидејќи тужениот не се наоѓа во с. Џеџиште, а наводно се наоѓа во Шведска, се повикува истиот во рок од 30 дена да се јави во судот. Во спротивно, ќе се постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 47/90.

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет на големо и мало „Микропромет“ извоз-увоз Ц. О. — Скопје се огласува за неважен. (382)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за внатрешен и надворешен промет „В. М“ експорт импорт Ц. О. — Скопје“ се огласува за неважен. (383)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Меница од трасантот — Општествено претпријатие „Преспатекс“ — Ресен на вредност од 750.000,00 дин. со место на издавање Ресен на 19. VII. 1990 година, со рок на стасаност 29. VIII. 1990 год., за Г. П. „Маврово“ — Скопје. (667)

Работна книшка на име Николај Василев, Радовиш. (389)

Воена книшка на име Емрула Емрула, с. Копанце, Тетово. (395)

Работна книшка на име Ариф Зубери, Гостивар. Работна книшка на име Исмет Зибер, Гостивар. Инвалидска возна карта и членска книшка на име Јонче Цветковски, Куманово. (398)

Чекови бр. 14343589 и 14343590 на име Петар Јанков, ул. „Маркова“ бр. 3, Радовиш. (399)

Решение УП. бр. 12-9135 од 29. IX. 1989 година, издадено од СО — Центар — Скопје на име Драган Темелкоски, Скопје. (400)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Љутви Сулејмани, Скопје. (401)

Чековна карта бр. 1820/28 и загубените чекови од бр. 482831 до 482850, издадени од Љубљанска банка — Основна банка — Скопје на име Трајче Зафиров, Скопје. (402)

Чековна карта бр. 80710-3564/20 и чекови од бр. А-15576451 до А-15576460, издадени од Стопанска банка — Скопје, А. Д. — Струга, на име Бебекоска Мира, с. Вевчани — Струга. (316)

Чековна карта бр. 84015075 и чекови од бр. 20504491 до 20504510, издадени од ЈИК — Банка, ПД — Белград — Деловна единица — Скопје, на име Трајче, Зафиров, Скопје. (317)

Работна книшка на име Мемет Рустеми, Куманово. (325)

Работна книшка на име Јасминка Алексиќ, Куманово. (326)

Чековна карта бр. 2476/12 и чекови од бр. 5660669 до 5660670, издадени од Стопанска банка — Филијала — Кочани, на име Благоје Николов, ул. „111“ бр. 6-а, Кочани. (327)

Решение Уп. бр. 14-6650 на име Метиќ Исмета, с. Љубин, Скопје. (329)

Работна книшка на име Станче Спасевска, Куманово. (330)

Работна книшка на име Имер Османоски, с. Октиси, Струга. (331)

Работна книшка на име Милаим Сејдини, Гостивар. (332)
 Работна книшка на име Мара Чолик, Кочани.
 Работна книшка на име Боро Манчев, Радовиш.
 Решение Уп. бр. 12-1957 на име Дејан Билески, Скопје. (336)
 Решение бр. 11-4952 на име Јонуз Зулфиќар, Скопје. (337)
 Работна книшка рег. бр. 2181, на име Гиновски Борко, с. Богомила, Титов Велес. (339)
 Работна книшка на име Абдулкадир Пајазити, Гостивар. (342)
 Работна книшка на име Ирфан Бајрами, Скопје.
 Работна книшка на име Реџеп Ризвани, Охрид.
 Решение — одобрение за молеро-фарбарска дејност бр. 05-1982/1 на име Тасевски Коста, ул. „29 Ноември“ бр. 178, Ресен. (347)
 Возачка дозвола на име Хасим Шаќири, ул. „113“ бр. 34, Тетово. (351)
 Воена книшка на име Никола Миов, ул. „Железничка“ бр. 23, Штип. (352)
 Решение Уп. бр. 14-2673 на име Мамет Исмаилов, Скопје. (353)
 Дозвола за увоз на моторно возило, издадена од Републичка комисија за инвалиди, на име Дара Чочкова, с. Владимирowo, Берово. (354)
 Решение бр. 15-1196 на име Ќани Мемедовски, Скопје. (355)
 Решение Уп. бр. 12-2438 на име Божин Илиевски, Скопје. (358)
 Решение бр. 11 3784, на име Херол Мустафа, Скопје. (359)
 Работна книшка на име Ибрама Целадинов, Куманово. (360)
 Работна книшка на име Соња Цонева, Делчево.
 Работна книшка на име Војо Ратков, Винаца.
 Работна книшка на име Жаќлина Андова, Пробиштип. (363)
 Решение бр. 11-5949 на име Тројман Шабанов, Скопје. (368)
 Ученичка книшка на име Чачоровски Благојче, ул. „11 Октомври“ бр. 42, Ресен. (369)
 Работна книшка на име Јасмина Андриевска, Охрид. (370)
 Потврда бр. 10-1151 за вршење занаетчиска дејност на име Нације Селими, Гостивар. (374)
 Воена книшка на име Кирил Стојанов, бул. „ЈНА“ бр. 22/11, Штип. (379)
 Работна книшка на име Перков Илија, ул. „Славе Петков“ бр. 34, Титов Велес. (269)
 Чековна книшка на име Сабрие Јакирова, ул. „Сремска“ бр. 46, Штип. (276)
 Воена книшка издадена во Куманово на име Исак Имери, с. Опае, Куманово. (277)
 Решение УП. бр. 12-5517, на име Ељмас Сејфулаи и Мухарем Сејфулаи, Скопје. (278)
 Работна книшка на име Нурхан Османи, Охрид.
 Работна книшка на име Мире Соколов, Винаца.
 Работна книшка на име Андреја Алексов, Радовиш. (284)
 Свидетелство на име Баџуков Васе, с. Ново Село, Струмица. (285)
 Воена книшка на име Махир Беџети, с. Вешала, Тетово. (291)
 Одобрение УП. бр. 14-2652, на име Слободан Мутибариќ, Скопје. (293)
 Работна книшка на име Адем Адеми, с. Шум, Струга. (294)
 Воена книшка на име Беким Ибрахими, с. Боговиње, Тетово. (301)
 Воена книшка на име Имер Беќири, с. Требош, Тетово. (302)
 Диплома за електротехничар, издадена од Техничко училиште „Наџе Буџони“ — Куманово на име Горан Спасовски, ул. „Х. Т. Карпош“ бр. 34-а, Куманово. (566)

О Б Ј А В А

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Загарантираниот личен доход за полно работно време на работникот за месец март 1991 година изнесува 2 216,00 динари.

2. За остварување на правата во самоуправните интересни заедници за кои основ е загарантираниот личен доход, за месец март 1991 година тој изнесува 1.772,80 динари.

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

СОДРЖИНА

138.	Одлука за помилување на осудени лица —	165
139.	Одлука за привремено укинување на исплата на средства за регрес за годишен одмор, надоместок за превоз и за општествена исхрана во 1991 година — — —	165
140.	Решение за именувување републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	165
141.	Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	165
142.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Републичкиот завод за статистика — — — — —	166
143.	Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	166
144.	Решение за назначување виши советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	166
145.	Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	166
146.	Решение за именувување претседател, членови и нивни заменици на Дисциплинската комисија при Владата на СРМ —	166
147.	Решение за назначување советник на републичкиот секретар за финансии —	166
148.	Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина и престанок на работниот однос со право на пензија — — — — —	167
149.	Решение на Републичката геодетска управа — — — — —	167
150.	Правилник за обележувањето, опремувањето и одржувањето на автобуските станици, автобуските стојалишта и автобуските простори — — — — —	167
151.	Упатство за образецот на легитимацијата на инспекторот за патен сообраќај —	168
152.	Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Македонската академија на науките и уметностите — — — — —	169
Општи акти на самоуправните интересни заедници		
65.	Одлука за утврдување на стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за првото тримесечје од 1991 година — — — — —	170
66.	Одлука за утврдување на височината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците за првото тримесечје од 1991 година — — — — —	170
67.	Одлука за утврдување височината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство во првото тримесечје од 1991 година — — —	171